




Универзитет "Гоце Делчев"- Штип, Р. Македонија,
 Факултет за медицински науки, Стоматологија,
 Катедра по Орална и Максилофацијална хирургија и
 Дентална имплантологија

ЗНАЧЕЊЕ НА ОКЛУЗАЛНАТА МОРФОЛОГИЈА ПРИ АРТИКУЛАЦИЈА

автор: Емилија Герасимова, коавтор: Александра Тренчева

ментор: доц. д-р Кирил Тапакоча


коментори: д-р Слободан Рушковски; Павле Апостоловски; Кирил Митевски;



• **Цел:** Да постигнеме идеална функционална оклузална морфологија и интеркуспидација при моделација на оклузалните површини на бочни заби во горна и долна вилица.

• **Материјал и метод:** за реализација на поставената цел го применивме оклузалниот компас според Douglass De Vreught кој овозможува и ја олеснува моделацијата на функционалната оклузална површина преку различно обоени полиња (букалните тубери на долни и горни бочни заби за време на мастикацијата - назад до централна оклузија и за време на паракорисните движења - надвор од оклузија). Со помош на оваа алатка беа измоделирани во восок 10 молари (пет горни и пет долни). Во трудот се прикажани етапно фазите на работа.

• **Резултати:** Со примена на Douglass De Vreught оклузалниот компас, се постигна следното: кога беше поставен во дисталниот централен стоп сите површини кои припаѓаа во обоените секции беа ослободени од интерференции со крајна цел да обезбедат спротивните тубери да патуваат во и од централна оклузија.



Заклучок: Интердисциплинарната стручна соработка помеѓу стоматолозите и забните техничари се неопходни во имплементацијата на овој оклузален компас. Како современа алатка ја олеснува и ја подобрува функционалната оклузална морфологија на идната фикснопротетска конструкција.

